



## Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика

Скопје, 31 мај 2017 година

### Соопштение за печат

#### Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците<sup>1</sup>: април 2017 година

- Во април, каматните стапки на вкупните кредити и вкупните депозити останаа непроменети во однос на претходниот месец, на ниво од 6,1% и 1,6%, соодветно.
- Каматната стапка на новоодобрените кредити во април забележа месечен пад од 0,1 п.п. и изнесува 5,3%, додека каматната стапка на новопримените депозити се задржа на нивото од 1,4%.

Табела 1. Каматни стапки на вкупните и новите кредити и депозити

	12.2015	1.2016	2.2016	3.2016	4.2016	5.2016	6.2016	7.2016	8.2016	9.2016	10.2016	11.2016	12.2016	1.2017	2.2017	3.2017	4.2017
во % на годишно ниво																	
<b>Вкупни кредити</b>	<b>6.5</b>	<b>6.5</b>	<b>6.5</b>	<b>6.5</b>	<b>6.4</b>	<b>6.4</b>	<b>6.4</b>	<b>6.3</b>	<b>6.4</b>	<b>6.3</b>	<b>6.3</b>	<b>6.2</b>	<b>6.2</b>	<b>6.2</b>	<b>6.1</b>	<b>6.1</b>	<b>6.1</b>
Корпоративен сектор	6.3	6.3	6.3	6.2	6.2	6.2	6.1	6.1	6.1	6.0	6.0	5.9	5.8	5.8	5.7	5.7	5.6
Домаќинства	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6
<b>Новоодобрени кредити</b>	<b>5.9</b>	<b>6.0</b>	<b>6.1</b>	<b>6.0</b>	<b>5.7</b>	<b>5.9</b>	<b>5.9</b>	<b>5.9</b>	<b>5.9</b>	<b>5.8</b>	<b>5.7</b>	<b>5.7</b>	<b>5.3</b>	<b>5.9</b>	<b>5.4</b>	<b>5.4</b>	<b>5.3</b>
Корпоративен сектор	5.9	6.0	6.1	6.0	5.7	6.0	5.8	5.9	5.8	5.8	5.6	5.7	5.2	5.9	5.1	5.2	5.1
Домаќинства	5.7	6.0	6.0	5.9	5.9	5.8	5.9	5.8	6.0	5.9	5.8	5.8	5.6	5.9	5.9	5.8	5.7
<b>Вкупни депозити</b>	<b>1.9</b>	<b>1.9</b>	<b>1.9</b>	<b>1.8</b>	<b>1.8</b>	<b>1.8</b>	<b>1.8</b>	<b>1.8</b>	<b>1.8</b>	<b>1.8</b>	<b>1.8</b>	<b>1.8</b>	<b>1.8</b>	<b>1.7</b>	<b>1.7</b>	<b>1.6</b>	<b>1.6</b>
Корпоративен сектор	2.2	2.2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0
Домаќинства	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5
<b>Новопримени депозити</b>	<b>1.6</b>	<b>1.8</b>	<b>1.6</b>	<b>1.7</b>	<b>1.7</b>	<b>1.1</b>	<b>1.4</b>	<b>1.5</b>	<b>1.4</b>	<b>1.6</b>	<b>1.6</b>	<b>1.7</b>	<b>1.6</b>	<b>1.6</b>	<b>1.6</b>	<b>1.4</b>	<b>1.4</b>
Корпоративен сектор	1.3	2.0	1.1	1.3	1.2	0.8	0.9	1.3	0.9	1.4	1.4	1.6	1.5	1.3	1.3	1.1	1.0
Домаќинства	1.9	1.7	2.0	1.9	1.9	1.5	1.9	1.6	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.7	1.8	1.6	1.6



Извор: НБРМ.

<sup>1</sup> Под „каматна стапка“ се подразбира пондерирана просечна каматна стапка искажана во проценти на годишно ниво. За подетално објаснување види методологија <http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-ponderirani-kamatni-stapki-na-bankite-i-stedilnicite-nova-metodologija-od-januari-2015-godina.aspx>




# Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика

## 1. Каматни стапки на корпоративниот сектор<sup>2</sup>



Извор: НБРМ.

- Каматната стапка на вкупните кредити на корпоративниот сектор во април изнесува 5,6% и во однос на претходниот месец е намалена за 0,1 п.п.. Месечното намалување се објаснува со намалените каматни стапки на денарските кредити со и без валутна клаузула за 0,1 п.п., соодветно. Споредено на годишна основа, оваа каматна стапка е пониска за 0,6 п.п..
- Новите кредити на корпоративниот сектор во април се одобрувани по просечна каматна стапка од 5,1%, што претставува намалување за 0,1 п.п. во однос на претходниот месец. Надолната промена е резултат на намалените каматни стапки на денарските кредити, без и со валутна клаузула (за 0,3 п.п. и 0,1 п.п., соодветно). Споредено на годишна основа, оваа каматна стапка е пониска за 0,6 п.п..



Извор: НБРМ.



<sup>2</sup> За потребите на ова соопштение, корпоративниот сектор се однесува на нефинансиските институции (јавни и останати).



## Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика

- Просечната каматна стапка на вкупните примени депозити од корпоративниот сектор, во април изнесува 2,0% и е непроменета на месечна основа. Исто така, просечната каматната стапка е идентична со стапката регистрирана во април минатата година.
- Каматната стапка на новопримените депозити<sup>3</sup> на корпоративниот сектор во април годинава изнесува 1,0%, што претставува надолна месечна промена од 0,1 п.п.. Надолната промена е резултат на намалувањето на каматните стапки на денарските депозити со валутна клаузула и депозитите во странска валута (за 0,6 п.п. и 0,3 п.п., соодветно), наспроти минималниот раст кај стапката на денарските депозити без валутна клаузула (за 0,1 п.п.). Споредено на годишна основа, каматната стапка е пониска за 0,2 п.п.

### 2. Каматни стапки на домаќинствата<sup>4</sup>



Извор: НБРМ.


- Во април, просечната каматна стапка на вкупните кредити одобрени на домаќинствата и натаму е на нивото од 6,6%, без промени во последните шест месеци. Во однос на април 2016 година, оваа стапка е пониска за 0,1 п.п..
- Во април, новото кредитирање на домаќинствата се вршело по просечна стапка од 5,7%, што на месечно ниво претставува пад од 0,1 п.п.. Месечното намалување произлегува од сите компоненти т.е. денарското кредитирање, со и без валутна клаузула, како и кредитирањето во странска валута (за по 0,2 п.п., соодветно).

<sup>3</sup> Во графиконот којшто се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на корпоративниот сектор, прекилот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од корпоративниот сектор.

<sup>4</sup> За потребите на ова соопштение, домаќинствата опфаќаат: физички лица, самостојни вршители на дејност и непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата.



## Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика



Извор: НБРМ.

- Просечната каматна стапка на вкупните депозити од домаќинствата во април изнесува 1,5%, при мал месечен пад од 0,1 п.п., кое во целост се објаснува со стапката на денарските депозити без валутна клаузула. На годишна основа, оваа каматна стапка е пониска за 0,3 п.п..
- Каматната стапка на новопримените депозити<sup>5</sup> од домаќинствата во април изнесува 1,6%, без промена на месечно ниво. На годишна основа, намалувањето на стапката изнесува 0,3 п.п..

<sup>5</sup> Во графиконот којшто се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на домаќинствата, прекилот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од домаќинствата.



**Народна банка на Република Македонија  
Дирекција за статистика**

\*\*\*

**Придружни информации**

Временски серии податоци: годишни, квартални и месечни податоци за пондерираните каматни стапки на банките и штедилниците <http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-ponderirani-kamatni-stapki-na-bankite-i-stedilnicite-nova-metodologija-od-januari-2015-godina.nspix>

Методолошки појаснувања: <http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-ponderirani-kamatni-stapki-na-bankite-i-stedilnicite-nova-metodologija-od-januari-2015-godina.nspix>

Следни објавувања: Календар на објавување податоци  
<http://nbrm.mk/kalendar-na-objavuvanje-na-podatoci.nspix>

Месечни податоци за каматните стапки: 30 јуни 2017 (референтен пресек заклучно со мај 2017).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: [contact.statistika@nbrm.mk](mailto:contact.statistika@nbrm.mk) или на телефонскиот број 02 3215 181 локал 116 (или 112/ 110/ 108).